



**V**  
Vancomycin

**R**  
Resistant

**E**  
Enterococcus

## Што е VRE?

- *Enterococcus* се вообичаени бактерии кои се наоѓаат во цревната флора кај секој човек.
- Понекогаш тие може да предизвикаат инфекција на мочниот меур и во ретки случаи, посериозни инфекции.
- Кога ќе ви кажат дека имате VRE, тоа значи дека бактериите од сојот *Enterococcus* се отпорни на некои антибиотици, така што ако добиете инфекција, докторот ќе треба да користи друг вид на антибиотик за да ја лекува.

## Кога сте во болница...

- Персоналот ќе ги мие рацете пред да ве допира и после тоа.
- Тие ќе носат престилки и ракавици.
- Ако имаат на располагање еднокреветна соба, може да ве преместат во неа.
- Ќе бараме од вас често да ги миете рацете, посебно пред излегување од вашата соба и кога ќе се вратите.
- Можете да продолжете да примате посетители и да имате контакт со нив колку што сакате, на пример, да ги прегрнувате и бакнувате вашите деца.
- Ако се чувствувате доволно добро, можете да излегувате од вашата соба, меѓутоа не посетувајте други пациенти.

## Кога сте дома...

- Нема потреба да правите нешто посебно или различно.
- Можете да користите предмети за заедничка употреба, на пример, чинии, шолји, чаршафи и крпи за бришење, како што тоа го правите вообичаено.
- Можете да продолжите да ги посетувате или да ве посетуваат пријателите и семејството.
- Слободно можете да одите каде што сакате.

## Кого треба да го известам?

- Вашиот доктор
- Болницата во која ве примиле или
- Медицинската сестра од заедницата

## Каде можам да добијам повеќе информации?

**Infection Management and Control Service**  
(Служба за лекување и контролирање на инфекции)

**Joanna Harris**

**Телефон:** 4222 5898

**Електронска пошта:** [imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au](mailto:imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au)

**Infection Prevention & Control**  
(Спречување и контролирање на инфекции)

**Clinical Nurse Consultant** (Клиничка медицинска сестра-консултант)

**Име:**

**Телефон:**